

АКТУЕЛНА ПРОМОТИВНА ПОНУДА ЗА ПОСТПЕЈД ТАРИФНИ МОДЕЛИ ЗА МОБИЛНИ КОМУНИКАЦИСКИ УСЛУГИ

1. Промоција - подарок Smart-Band (Valentine’s Day)	2
2. Промоција со зголемен мобилен интернет сообраќај за A1 Neo M/M SIM, A1 Neon/Neon SIM тарифните модели	2
3. Промоција со зголемен интернет сообраќај во роаминг за пакетите A1 Roam Surf S/M/L/XL.....	4
4. Дополнителна субвенција за активација на нова мобилна Постпејд линија на A1 Neo S/M/L/XL и A1 Neon тарифните модели	5
5. 20% намалена претплата за A1 Internet, A1 Internet Plus и A1 Internet Extra за правни лица.....	6

1. Промоција - подарок Smart-Band (Valentine's Day)

Важност на промоцијата

Промоцијата "Подарок паметен часовник – Smart-Band" овозможува добивање на бесплатен уред – смарт бенд, модел Mi Band 3. Промоцијата е достапна во промотивниот период кој ќе започне на 05.02.2020 година и истата ќе важи до 02.03.2020 или додека има уреди на залиха.

Услови за користење на промоцијата

Промоцијата е достапна за претплатници кои ги исполнуваат следните услови:

- Нарачката е направена по електронски пат преку www.A1.mk;
- Сключат или обноват претплатнички договор со задолжително времетраење од 24 месеци;
- Изберат терминална опрема (мобилен телефон) за која важи оваа промотивната понуда;
- Одберат еден од следните тарифни модели за мобилна телефонија - A1 Neo M, A1 Neo L, A1 Neo XL и A1 Neon, или пакет услуги за фиксна телефонија, интернет и телевизија во тарифни модели повисоки од ниво "S".

Промоцијата не е достапна за тарифата A1 Senior, како и тарифни модели само со SIM-картичка, како и стари тарифни модели кои не се дел од актуелното тарифно портфолио.

Количините на телефони вклучени во понудата, како и подароците Mi Band 3, се во ограничен број.

2. Промоција со зголемен мобилен интернет сообраќај за A1 Neo M/M SIM, A1 Neon/Neon SIM тарифните модели

Важност на промоцијата

Промоцијата започнува да важи од 04.02.2020 година и е со ограничено времетраење.

Услови за користење на промоцијата

Промоцијата е достапна за сите физички и правни лица кои истовремено ќе ги исполнат следните услови:

- 1) Ќе активираат електронска сметка (E-Bill) и
- 2) Ќе склучат нов или ќе обноват претплатнички договор:
 - На тарифните модели: A1 Neo M или A1 Neon со времетраење на договорната обврска од 24 месеци, или
 - На тарифните модели: A1 Neo M SIM или A1 Neon SIM без задолжително времетраење на договор.

Содржина на промоцијата

Со активирање на оваа промоција, при склучување или обнова на договорот, корисникот добива зголемено количество мобилен интернет (национален) вклучен во месечната претплата на избраниот тарифен модел:

Тарифни модели	A1 Neo M/ A1 Neo SIM M	A1 Neon/ A1 Neon SIM
Интернет сообраќај вклучен во месечна претплата	15GB 10GB	15GB 10GB

Начин на користење на промоцијата

По активација на оваа промоција истата се користи во текот на целото времетраење на договорот, се додека корисникот го користи соодветниот тарифен модел и ги исполнува условите за нејзино користење.

Интернет сообраќај која е дел од оваа промоција може да се зачува во A1 Net Sef.

Доколку корисникот во текот на важноста на претплатничкиот договор изврши промена на тарифниот модел со кој ја добил оваа промоција се применуваат следните правила:

- Доколку корисникот го промени тарифниот модел кон тарифен модел со повисока месечна претплата, промоцијата останува во важност, при што корисникот може да го користи промотивниот интернет сообраќај кој следува за новоизбраниот тарифен модел;
- Тарифните модели A1 Neo и A1 Neon со промена кон тарифен модел со пониска месечна претплата, е дозволена само по истекот на задолжителното времетраење на договорната обврска од 24 месеци и при ваква промена промоцијата престанува да важи, а корисникот може да користи стандардно количество интернет сообраќај редовно вклучен во месечната претплата од избраниот тарифен модел, без вклучена промоција.
- Тарифните модели A1 Neo SIM M и A1 Neon SIM со промена кон тарифен модел со пониска месечна претплата промоцијата престанува да важи, а корисникот може да користи стандардно количество интернет сообраќај редовно вклучен во месечната претплата од избраниот тарифен модел, без вклучена промоција.

3. Промоција со зголемен интернет сообраќај во роаинг за пакетите A1 Roam Surf S/M/L/XL

Важност на промоцијата

Оваа промоција започнува да важи од 03.09.2019 година и е со ограничено времетраење.

Услови за користење на промоцијата

Промоцијата е достапна за сите постпејд мобилни корисници кои во промотивниот период ќе активираат некој од интернет роаинг пакетите A1 Roam Surf S/M/L/XL.

Содржина на промоцијата

Доколку корисникот активира некој од A1 Roam Surf S/M/L/XL интернет роаинг пакетите во периодот на времетраење на промоцијата, истиот ќе добие зголемено количество мобилен интернет сообраќај во роаинг кој е вклучен во рамките на A1 Roam Surf пакетите, како што е прикажано во следната табела:

Роаинг интернет-пакети	A1 Roam Surf S	A1 Roam Surf M	A1 Roam Surf L	A1 Roam Surf XL
Вклучен интернет-сообраќај	50 MB 20 MB	200 MB 50 MB	500 MB 200 MB	2.048 MB 500 MB
Еднократен надоместок (ден.)	399	699	249	499
Важност на пакетот	30 дена од момент на активација			
Начин на активација	со SMS со текст START S на 140999	Со SMS со текст START M на 140999	со SMS со текст START L на 140999	Со SMS со текст START XL на 140999
Тарифен интервал	100 KB			

Цените се во денари со вклучен ДДВ.

A1 Roam Surf роаинг пакетите се валидни само за одредени роаинг партнери/оператори и одредени земји во Европа и САД објавени на интернет страницата www.A1.mk, што заедно со останатите услови за користење на овие роаинг пакети се наоѓа во ценовникот за Роаинг кој можете да го пронајдете [ТУКА](#).

4. Дополнителна субвенција за активација на нова мобилна Постпејд линија на A1 Neo S/M/L/XL и A1 Neon тарифните модели

Важност на промоцијата

Оваа промоција започнува да важи од 03.09.2019 година и е со ограничено времетраење.

Услови за користење на промоцијата

Промоцијата е достапна за сите физички лица кои истовремено ќе ги исполнат следните услови:

- На свое име во A1 Македонија веќе да имаат активна најмалку 1 (една) мобилна постпејд претплатничка линија, за која има преостанато најмалку 3 (три) месеци од задолжителното времетраење на договорната обврска, односно едновременно на свое име да активираат 2 (две) или повеќе мобилни Постпејд претплатнички линии, при што најмалку едната треба да го исполнува условот од точка 2) подолу.
- Ќе склучат нов претплатнички договор со задолжително времетраење на договорната обврска од 24 месеци на некој од следните тарифните модели: A1 Neo S, A1 Neo M, A1 Neo L, A1 Neo XL или A1 Neon.

Промоцијата е достапна со склучување на нови договори и тоа при активирање на сосема нови мобилни претплатнички линии, при префрлување на веќе користениот мобилен претплатнички број (линија) од припејд на постпејд, како и со префрлување на претплатничкиот број од друг оператор во A1. Промоцијата не е достапна за обновување на постојни договори.

Содржина на промоцијата

Со активирање на оваа промоција, за секоја од ново - активирани мобилни претплатнички линии на посочените тарифни модели, корисникот еднократно добива дополнителни 1.000 денари попуст за набавка терминална опрема, по линија. Ова подразбира дека субвенцијата која му следува на корисникот за набавка на определена терминална опрема се зголемува за нов дополнителен бенифициран износ од 1.000 денари.

Ваква дополнителна субвенција од 1.000 денари не следува за постоечката активна мобилна линија, ниту за првата од повеќето ново- активирани мобилни претплатнички линии доколку корисникот нема постоечки мобилни линии (пр. доколку едновременно активирал 2 линии - субвенција ќе добие за 1 од линиите активирани на посочените тарифни модели, доколку едновременно активирал 3 линии - субвенција ќе добие за 2 претплатнички линии активирани на посочените тарифни модели итн.).

Начин на користење на промоцијата

Дополнителната субвенција во износ од 1.000 денари по линија се доделува за секоја од ново- активирани мобилни претплатнички линии на некој од тарифните модели A1 Neo S/M/ L/ XL или A1 Neon, и тоа еднократно и единствено во моментот на активација. Истата не може да се искористи во понатамошниот тек на важност на договорот.

5. 20% намалена претплата за A1 Internet, A1 Internet Plus и A1 Internet Extra за правни лица

Важност на промоцијата

Оваа промоција започнува да важи од 03.09.2019 година и е со ограничено времетраење.

Услови за користење на промоцијата

Промоцијата е достапна за правни лица кои ќе склучат нов или ќе го обноват претплатничкиот договор со минимално задолжително времетраење на договорната обврска од 24 месеци, на некој од тарифните модели A1 Internet, A1 Internet Plus и A1 Internet Extra.

Содржина на промоцијата

Тарифни модели	A1 Internet	A1 Internet Plus	A1 Internet Extra
Месечна претплата во денари	399 499	799 999	1599 1999

Со активирање на оваа промоција бизнис корисникот добива за 20% намалена месечна претплата во текот на целото времетраење на договорот.

Правила за промена на тарифен модел за корисниците на оваа промоција

Доколку корисникот во текот на важноста на претплатничкиот договор изврши промена на тарифниот модел со кој ја добил оваа промоција се применуваат следните правила:

- Корисникот во било кое време од важноста на договорната обврска може да го промени тарифниот модел кон тарифен модел со повисока месечна претплата во рамки на тарифните модели A1 Internet Plus и A1 Internet Extra, при што промоцијата ќе остане во важност, односно корисникот ќе плаќа за 20% намалена месечна претплата за новоизбраниот тарифен модел;
- Промена кон тарифен модел со пониска месечна претплата кон тарифните модели A1 Internet, A1 Internet Plus, е дозволена само по истекот на задолжителното времетраење на договорната обврска од 24 месеци и при ваква промена промоцијата престанува да важи, а корисникот ќе продолжи да го плаќа износот на редовната месечна претплата од избраниот тарифен модел, без вклучена промоција/попуст.